

**Прилог кон сертификатот за акредитација на  
инспекциско тело**

***Annex to the Accreditation Certificate of  
Inspection Body***

**Бр. ИТ-026 / No. IB-026**

Датум: 25.08.2021

*Date:*

Го заменува прилогот од 23.12.2020

*Replaces annex dated 23.12.2020*

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО</b>                            | ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје<br>ПСС – Центар за испитување на возила  |
| <i>Accredited body</i>                                 | <i>POWER SPORT SYSTEM DOO Skopje<br/>PSS – Center for Vehicle Examination</i>  |
| <b>2. ЛОКАЦИЈА</b>                                     | Ул. Скупи бр.18<br>1000 Скопје   |
| <i>Location</i>  | <i>Skupi no.18<br/>1000 Skopje</i>   |
| <b>3. СТАНДАРД</b>                                     | МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А   |
| <i>Standard</i>  | <i>МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type A</i>   |
| <b>4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ<br/>НА АКРЕДИТАЦИЈАТА</b> | <b>Инспекциско место:</b><br><b>ЦИВ 1 – “СКУПИ бр.18 КАРПОШ“ Скопје</b><br>- Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;<br>- Инспекција на преправени возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S (секторски);<br>- Одобрување на тип на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;<br>- Евидентирање на промени кои не значат преправки и поправки;<br>- АДР одобрување и годишни технички прегледи на возила за пренос на опасни материи;<br>- Преглед на возила кои пренесуваат лесно расипливи стоки АТП;<br><br>- Инспекција на подготвеноста на возилата за |

сообраќај (ЦЕМТ-ЕКМТ);  
- Идентификација и идентификација и оценка на техничката состојба на мобилни машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност и  
- Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);

**Инспекциски места:**

**ЦИВ 2 – “БОРИС ТРАЈКОВСКИ бр.166”  
Скопје-Кисела Вода;**

- Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;  
- Инспекција на преправени возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S (секторски);  
- Евидентирање на промени кои не значат преправки и поправки;  
- АДР одобрување и годишни технички прегледи на возила за пренос на опасни материи;  
- Преглед на возила кои пренесуваат лесно расипливи стоки АТП;  
- Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ-ЕКМТ) и  
- Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);

**ЦИВ 3 – “ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО  
бр.6” Скопје - Аеродром**

- Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N1,O1 и O2;  
- Одобрување на преправено возило;  
- Евидентирање на промени што не значат преправка и поправка на возилата;  
- Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);  
- Идентификација и оценка на техничката состојба на мобилни машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност.

*A short description of the  
accreditation scope*

**Inspection site:**

**CIV 1 - “SKUPI no.18 KARPOSH” Skopje**

- Single vehicle approval in categories  
L,M,N,O,T,C,R,S;

- *Inspection of altered vehicles in categories L,M,N,O,T,C,R,S ( Sectorial);*
- *Vehicle type approval in categories L,M,N,O,T,C,R,S;*
- *Logging of changes which do not mean alteration or reparation;*
- *ADR approval and annual technical inspection of vehicles for transport of dangerous goods;*
- *Inspection of vehicles carrying perishable goods (ATP);*
- *Inspection of vehicle for Roadworthines (CEMT);*
- *Identification and evaluation of technical status of the mobile machines in the part that concerns of the dangers that result from their mobility and*
- *Inspection in determining and inprinting the identification markings on vehicles (chassis number and engine number).*

***Inspection sites:***

***CIV 2 - "BORIS TRAJKOVSKI No.166" Skopje-Kisela Voda;***

- *Single vehicle approval in categories L,M,N,O,T,C,R,S;*
- *Inspection of altered vehicles in categories L,M,N,O,T,C,R,S ( Sectorial);*
- *Logging of changes which do not mean alteration or reparation;*
- *ADR approval and annual technical inspection of vehicles for transport of dangerous goods;*
- *Inspection of vehicles carrying perishable goods (ATP);*
- *Inspection of vehicle for Roadworthines (CEMT)and*
- *Inspection in determining and inprinting the identification markings on vehicles (chassis number and engine number).*

***Inspection site:***

***CIV 3 - "VIDOE SMILEVSKI BATO no.6" Skopje - Aerodrom;***

- *Single vehicle approval in categories L,M, N1,O1 и O2;*
- *Approval of altered vehicles;*
- *Changes to the vehicle which do not mean alteration,*
- *Inspection in determining and inprinting the*

identification markings on vehicles (chassis number and engine number);  
- Identification and evaluation of technical status of the mobile machines in the part that concerns of the dangers that result from their mobility.

**5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА**  
*Detailed description of the accreditation scope*

Бр. No.	Подрачје на инспекција производ, процес, инсталација <i>Field of inspection product, process, installation</i>	Тип на инспекцијата (прва, периодична вонредна и.т.н) <i>Inspection type (first, periodical, extraordinary etc.)</i>	Инспекциски методи <i>Inspection methods</i>	Легислатива на која се реферираат методите <i>Legislation which refers to the methods</i>
1.	Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, O, T, C, R, S	Контрола пред употреба	- ПР 7.1 Процедура за единечно одобрување на возило; - УП 7.1 Упатство за вршење на стручни и технички работи при единечно одобрување на возило; - ПЛ 7.1 Инспекциски план за единечно одобрување на возило;	Правилник за единечно одобрување на возила (Сл. Весник на Р.М. бр 16/2010), Член 2 став 1, Член 2 став 2 (секторски за возило за специјална намена (вклучувајќи АДР и АТП) и возило во последна фаза од повеќетапно одобрување) и Член 2 став 3 (секторски за преправките опфатени со точка 2 од оваа табела);  Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и основното оптоварување на возилата (Сл. Весник на Р.М. бр.21/2010);  Технички спецификации согласно одредбите на член 11 став 2 во Законот за возила;
	<i>Conformity assessment of single inspected vehicle in categories L, M, N, O,T,C,R,S</i>	<i>Inspection before use</i>	- <i>PR 7.1 Procedure for single vehicle approval;</i> - <i>UP 7.1 Guidance for performing professional and technical work in single vehicle approval;</i> - <i>PL 7.1 Inspection Plan for a single</i>	<i>Regulation on single approval of vehicle (Official Gazette of RM No. 16/10) Art.2 Par.1 Art.2 Par.2 (special purpose vehicles (including ADR and ATP) and vehicles in final stage of multi-stage approval) Art.2 Par.3 (for altered vehicles in point 2 of this table)</i>  <i>Regulation for technical</i>

			vehicle approval;	requirements of the systems, constituent parts, independent technical units, the equipment and the total weights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/2010);  Technical specifications according article 11 paragraph 2 in Law on vehicles;
2.	Одобрување на преправено возило	Контрола пред употреба	- ПР 7.1.1 Процедура за одобрување на преправено возило; - УП 7.1.1 Упатство за одобрување на преправено возило; - ПР 7.1.1 Процедура за одобрување на преправено возило; - УП 7.1.1 Упатство за одобрување на преправено возило; - ПР 7.1.1 Процедура за одобрување на преправено/поправено возило; - УП 7.1.1 Упатство за одобрување на преправено/поправено возило;	Правилникот за одобрување на преправени и поправени возила (Сл. Весник на РМ бр. 7/2010) - член 6 (секторски по точка 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14,15,16,20 и 23), - член 7 (секторски по точка 1,2,3,4,5,6,7,13 и 14);  Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата и вкупните маси и осното оптоварување на возилата (Сл. Весник на РМ бр. 21/2010);  Технички спецификации согласно одредбите на член 11 став 2 во Законот за возила;
	Approval of altered vehicles	Inspection before use	- PR 7.1.1 Procedure for approval of altered vehicle; - UP 7.1.1 Guidance for performing approval of altered vehicle; - PR 7.1.1 Procedure for approval of altered vehicle; - UP 7.1.1 Guidance for performing approval of altered vehicle; --PR 7.1.1 Procedure for approval of altered/repaired vehicle; - UP 7.1.1 Guidance for performing approval of altered/repaired vehicle;	Regulation for approval of altered and repaired vehicles (Official Gazette of RM No. 7/10) - Article 6 paragraph (1,2,3,4,5,6,7,8,10,14,15,16,20,23) - Article 7 paragraph (1,2,3,4,5,6,7,13 and 14)  Regulation on Technical Requirements of the systems, constituent parts, independent technical units, the equipment and the total weights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/10);  Technical specifications according article 11 paragraph 2 in Law on vehicles;
3.	Одобрување на тип на возило од категориите L, M, N, O, T,C, R,S	Контрола пред употреба	- ПР 7.1.2 Процедура за одобрување на тип на возило; - УП 7.1.2 Упатство	Закон за возила (Сл. Весник на Р.М. бр.140/2008) - член 57 став(1) и став (2) - техничка служба категорија А

			за одобрување на тип на возило;	<p>согласно член 58;</p> <p>Технички спецификации согласно одредбите на член 11 став 2 во Законот за возила;</p> <p>Правилник за одобрување на тип на моторни возила со две или три тркала (Сл. Весник бр 131/2009);</p> <p>Правилник за одобрување на нови моторни и приклучни возила и системите, составните делови и самостојните технички единици наменети за таквите возила. (Сл. Весник на РМ бр.132/2009) член 2 став 1;</p> <p>Правилник за одобрување на замјоделски и шумски трактори (Сл. Весник на РМ бр.134/2009)</p> <p>Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата и вкупните маси и основното оптоварување на возилата (Сл. Весник на РМ бр.21/2010);</p>
	<p><i>Vehicle type approval in categories L, M, N, O, T, C, R, S</i></p>	<p><i>Inspection before use</i></p>	<p><i>- PR 7.1.2 Procedure for vehicle type approval;</i></p> <p><i>- UP 7.1.2 Guidance for vehicle type approval;</i></p>	<p><i>Law on vehicles (Official Gazette of R.M. No. 140/08)</i></p> <p><i>- article 57 paragraph (1) and (2)</i></p> <p><i>- category of technical service A according article 58;</i></p> <p><i>Technical specifications according article 11 paragraph 2 in Law on vehicles;</i></p> <p><i>Regulation on type approval of motor vehicle on two or three wheels (Official Gazette of R.M. No. 131/09);</i></p> <p><i>Regulation on approval of new vehicles and trailers and components, and components and separate technical units intended for such vehicles (Official Gazette of R. M. No. 132/09);</i></p> <p><i>Regulation on approval of agricultural and forest tractors (Official Gazette of R.M. No. 134/09);</i></p>

				<i>Regulation on technical requirements of systems, components and separate technical units, equipment and total mass and axel load of vehicles (Official Gazette of R.M. No. 21/10);</i>
4.	Евидентирање на промени што не значат преправка и поправка на возилата	Контрола пред употреба	- ПР 7.6 Процедура за вршење на стручни и технички работи за евидентирање промени на возилото; - УП 7.6 Упатство за вршење на стручни и технички работи за евидентирање промени на возилото	Закон за возила (Сл. Весник на Р.М. бр. 140/2008) –член 54;  Правилник за промени на возилата што не значат преправка и поправка и начинот на нивното евидентирање, како и формата и содржината на образецот на потврдата за вградување (Сл.Весник на Р.М. бр. 94/2009);  Технички спецификации согласно одредбите на член 11 став 2 во Законот за возила;
	<i>Changes to the vehicle which do not mean alteration</i>	<i>Inspection before use</i>	- <i>PR 7.1.3 Procedure for professional and technical activities in the process of logging of changes to the vehicle;</i>  - <i>UP 7.1.3 Guidance for professional and technical activities in the process of logging of changes to the vehicle;</i>	<i>Law on vehicles (Official Gazette of R.M. No. 140/2008)- article 54;</i>  <i>Regulation on changes of vehicles which do not mean alteration or reparation and mode of their logging, as well as form and contents of document for approving the installation. (Official Gazette of R.M. No. 94/2009);</i>  <i>Technical specifications according article 11 paragraph 2 in Law on vehicles;</i>
5.	Инспекција на возила за превоз на опасни материи - АДР	Почетни, периодични, меѓупериодични и вонредни проверки	- ПР 7.1.4 Процедура за инспекција на возила за превоз на опасни материи;  - УП 7.1.4 Упатство за инспекција на возила за превоз на опасни материи;	Закон за возила (Сл. Весник на РМ бр. 140/08);  Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај (Сл. Весник на РМ бр. 92/07);  Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на работи на техничките служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материи и потребната придружна документација (Сл. Весник на РМ бр. 13/13);  АДР договор (точка 9);



	<i>Inspection on vehicles for transport of dangerous goods -ADR</i>	<i>Initial, periodic, intermediate and exceptional inspections</i>	<p>- PR 7.1.4 Procedure for inspection of vehicles carrying certain dangerous goods;</p> <p>- UP 7.4.1 Guidance for inspection of vehicles carrying certain dangerous goods;</p>	<p>Law on vehicles (Official Gazette of R.M. No. 140/2008);</p> <p>Law on transport of dangerous goods by road and rail (Official Gazette of RM no. 92/07);</p> <p>Rulebook on the form and content of the application for the authorization to perform the work of technical services for single approval of vehicles for the transport of dangerous goods and the required supporting documentation (Official Gazette of RM no. 13/13);</p> <p>ADR agreement (point 9;)</p>
6.	Инспекција на возила за превоз на лесно расипливи производи - АТП	Почетни, периодични, меѓупериодични и вонредни проверки	<p>- ПР 7.1.5 Прецедура за инспекција на возила за превоз на лесно расипливи материи;</p> <p>- УП 7.1.4 Упатство за инспекција на возила за превоз на лесно расипливи материи;</p>	<p>Закон за возила (Сл. Весник на РМ бр. 140/08);</p> <p>Договор за меѓународен превоз на лесно расипливи стоки и специјални средства за нивни превоз (АТП);</p> <p>АТП 2012, прилог 1, додаток 2, поглавје 5, Проверка на изолациониот капацитет на опремата во употреба;</p> <p>АТП 2012, прилог 1, додаток 2, поглавје 6, Потврда на ефективноста на термичкиот уред на опремата во употреба;</p>
	<i>Inspection on vehicles for transport of perishable products - ATP</i>	<i>Initial, periodic, intermediate and exceptional inspections</i>	<p>- PR 7.1.5 Procedure for inspection of vehicles carrying perishable goods;</p> <p>- UP 7.1.5 Guidance for the performance of professional and technical work in process for inspection of vehicles carrying perishable goods;</p>	<p>Agreement on the international carriage of perishable goods and special funds for their transport (ATP);</p> <p>ATP 2012, Annex 1, Appendix 2, Paragraph 5, Checking the insulating capacity of equipment in service;</p> <p>ATP 2012, Annex 1, Appendix 2, Paragraph 6, Verifying the effectiveness of thermal appliances of equipment in service;</p>
7.	Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)	Во постапка за единечно одобрување и за веќе регистрирани возила во	<p>-ПР 7.9 Процедура за втиснување на идентификациски ознаки;</p> <p>-УП 7.9 Упатство за за втиснување на</p>	<p>Закон за возила (Сл. Весник на Р.М. бр 140/2008) член 57 став (1) алинеја 5;</p> <p>Правилник за формата и содржината на образецот на</p>



		Република Македонија по упат на МВР	идентификациски ознаки;	барањето за доделување идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденција за издадени одобренија и на начинот на постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото (Сл. Весник на Р.М. бр. 109/2016);
	<i>Inspection in determining and inprinting the identification markings on vehicles (chassis number and engine number)</i>	<i>In procedure for a single approval of vehicles and for already registered vehicles in the country after the referral of MOI</i>	<i>-PR 7.9 Procedure for embossing identification marks;  -UP7.9 Guidance for embossing identification marks;</i>	<i>Law on vehicles (Official Gazette of R.M. No. 140/2008) article 57, paragraph (1), line 5; Rulebook on the form and content of the application for granting identification tag (chassis number) and the form and content of keeping records of issued approvals and procedure for marking and annulment of the identification markings on the chassis and / or motor of the vehicle (Official. Gazette of RM no. 109/2016);</i>
8.	Инспекција на возила за подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ-ЕКМТ)	Периодична Вонредна	-ПР 7.10 Процедура за инспекција на возила за подготвеност за сообраќај на моторни возила (ЕКМТ) -УП 7.10 Упатство за за инспекција на возила за подготвеност за сообраќај на моторни возила (ЕКМТ);	Закон за превоз во патниот сообраќај (Сл. Весник на РМ бр.68/04 и 71/16)
	<i>Inspection of vehicle for Roadworthines (ECMT);</i>	<i>Periodical, Extraordinary</i>	<i>-PR 7.10 Procedure of inspecting vehicle for Roadworthiness (ECMT)  -UP 7.10 Guidance for performing inspecting vehicle for Roadworthiness (ECMT)</i>	<i>- Law on Road Transport (Official Journal of R.M. No.68 /04 and 71/16)</i>
9.	Идентификација и оценка на техничката состојба на мобилни машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност	Контрола пред употреба	ПР 7.11 Процедура за инспекција на мобилни машини во постапка на Идентификација и оценка на техничката состојба на возилата -УП 7.11 Упатство за за инспекција на мобилни машини во постапка на	Закон за возила (Сл. Весник на РМ бр. 140/08);  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и идентификација и оценка на техничката состојба на возилата (Сл. Весник на Р.М. 106/2016)

			Идентификација и оцена на техничката состојба на возилата	Правилник за изменување и дополнување на правилникот за единечно одобрување на возило (Сл. Весник на РМ бр. 182/2016)
	<i>Identification and evaluation of technical status of the mobile machines in the part that concerns of the dangers that result from their mobility.</i>	<i>Inspection before use</i>	<i>-PR 7.11 Procedure of inspecting of mobile machines in procedure of Identification and valuation of technical status of the vehicles, -UP 7.11 Guidance for performing inspection of mobile machines in procedure of Identification and valuation of technical status of the vehicles</i>	<i>Law on vehicles (Official Gazette of R.M. No. 140/2008);  Regulation on Identification and identification and evaluation of technical status of the vehicle (Official Journal of RM No. 106/2016)  Regulation Amending the Regulation on single approval of a vehicle (Official Journal of RM No.182/2016)</i>

Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација

*This is on line copy of the Annex to the accreditation certificate*

М-р Слободен Чокревски  
*Dr. Sloboden Chokrevski DVM M.Sc.*

Директор  
*Director*